



ДРЖАВНА

Лотарија

НА МАКЕДОНИЈА

Бул. Гоце Делчев бр.8
п.ф. 506, 1000 Скопје

тел. (02) 55 11 991 факс (02) 55 11 992

Врз основа на член 33 од Статутот на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост - Скопје, пречистен текст (Службен весник на Република Македонија бр. 156/2017), Надзорниот одбор на друштвото на состанокот одржан на 22.03.2018 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување на Извештај за финансиското работење на
Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост,
Државна лотарија на Македонија

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Извештајот за финансиското работење на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија за периодот од 01.10.2017 до 31.12.2017 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. _____

_____ 2018 година

НАДЗОРЕН ОДБОР

Претседател,

Бојан Јанев



ДРЖАВНА

Лотарија

НА МАКЕДОНИЈА

Бул. Гоце Делчев бр.8
п.ф. 506, 1000 Скопје

тел. (02) 55 11 991 факс (02) 55 11 992

Врз основа на член 26 од Закон за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004...61/2016 и член 33, а во врска со член 16 од Статутот на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост - Скопје, (Службен весник на Република Македонија бр.123/07...28/15), Надзорниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост, Државната лотарија на Македонија, донесе

О Д Л У К А

за давање претходно одобрение за основање на подружници

1. Се дава претходно одобрение на Одлуката за основање на подружници со која во Акционерско друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Македонија со седиште на Булевар Гоце Делчев бр.8 во Скопје, за вршење на дејности и работи од предметот на работењето на друштвото, се основаат 5 (пет) подружници на друштвото.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Фатмир Рамаданоски, член

Кирил Колемишевски, член

Јагода Јанковска, член

НАДЗОРЕН ОДБОР

Претседател,

Бојан Јанев

Бр. _____

_____ 2018 година



ДРЖАВНА

Лотарија

НА МАКЕДОНИЈА

Бул. Гоце Делчев бр.8.
п.ф. 506, 1000 Скопје

тел. (02) 55 11 991 факс (02) 55 11 992

Врз основа на член 374, став 3 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/2015, 6/2016, 30/2016 и 61/2016) и член 12 од Статутот на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост - Скопје, (Службен весник на Република Македонија бр.123/07...228/15), Надзорниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост, Државната лотарија на Македонија, на седницата одржана на ден 23.03.2018 година, донесе

О Д Л У К А

за избор на член на управниот одбор на Акционерското друштво за приредување игри на среќа во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија

1. За член на управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост – Скопје, Државна лотарија на Македонија се избира **Петар Поцков**.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 02 -
23.03.2018 година

Фатмир Рамаданоски, член

Кирил Колемишевски, член

Јагода Јанковска, член

НАДЗОРЕН ОДБОР
Претседател,

Бојан Јанев